

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



АНКЕТА ЗА КРЕДИТНАТА АКТИВНОСТ ПО ГРУПИ БАНКИ

ПРВ КВАРТАЛ, 2023 ГОДИНА

мај 2023 година

Резиме на резултатите од Анкетата за кредитната активност по групи банки^{1,2}

Големи банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: нето-заострување на кредитните услови, речиси идентично како и во претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: мало нето-намалување на побарувачката на корпоративните кредити, за разлика од нето-зголемувањето во претходната анкета.
- Очекувања за вториот квартал од 2023 година: непроменети кредитни услови, при нето-зголемување на побарувачката за корпоративните кредити.

Кредити на домаќинствата

- Кредитна политика: нето-заострување на условите за одобрување кредити на домаќинствата, речиси идентично како и во претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: нето-намалување на побарувачката на вкупните кредити на домаќинствата, посилно во споредба со претходната анкета.
- Очекувања за вториот квартал од 2023 година: нето-олеснување на кредитните услови, при нето-зголемување на побарувачката на кредити од страна на домаќинствата.

Средни банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: нето-заострување на условите за одобрување корпоративни кредити, послабо во споредба со претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: непроменета побарувачката на корпоративните кредити, исто како и во претходната анкета.
- Очекувања за вториот квартал од 2023 година: непроменетост на условите за одобрување корпоративни кредити, при намалена побарувачка за корпоративните кредити.

¹ Методологијата на Анкетата за кредитната активност по групи банки е претставена во посебен прилог, којшто може да се најде на следнава врска: [Методологија на анкетата за кредитната активност](#).

² Временска серија од податоците на Анкетата за кредитната активност по групи банки може да се најде на следнава врска: [Временска серија по групи банки](#).

Кредити на домаќинствата

- Кредитна политика: непроменетост на условите за одобрување кредити на домаќинствата, за разлика од нето-заострувањето во претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на кредити на домаќинствата, послабо во споредба со претходната анкета.
- Очекувања за вториот квартал од 2023 година: непроменетост на условите за одобрување кредити на домаќинствата и на побарувачката од страна на домаќинствата.

Мали банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: изразено нето-заострување на условите за одобрување корпоративни кредити, за разлика од непроменетоста во претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: мало нето-зголемување на побарувачката на корпоративни кредити, за разлика од непроменетоста во претходната анкета.
- Очекувања за вториот квартал од 2023 година: нето-заострување на кредитните услови, при нето-зголемување на побарувачката на корпоративните кредити.

Кредити на домаќинствата

- Кредитна политика: изразено нето-заострување на условите за одобрување кредити на домаќинствата, за разлика од непроменетоста во претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: изразено нето-намалување на побарувачката на кредитите на домаќинствата, за разлика од непроменетоста во претходната анкета.
- Очекувања за вториот квартал од 2023 година: нето-заострување на кредитните услови, при нето-зголемување на кредитната побарувачка од страна на домаќинствата.